

1.	Наслов на наставниот предмет		СПОРТ И ЗДРАВЈЕ							
2.	Код		ДА- 310							
3.	Студиска програма		Тригодишни стручни студии за дипломирана акушерка/акушер							
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		УКИМ-Медицински факултет Факултет за физичка култура							
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Интегриран циклус							
6.	Академска година/семестар		Трета/V	7.	Број на ЕКТС кредити	нема				
8.	Наставник		Проф. д-р Славица Новачевска							
9.	Предуслови за запишување на предметот		нема							
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот физичко образование и спорт е усвојување на нови и усовршување на старите моторни знаења и вештини, подобрување на моторните, морфолошките и функционалните способности се со цел унапредување на здравјето, задоволувањето на потребите за движење, освојување на студентот за рационално, содржатно користење на слободното време како и подобрување на квалитетот на животот во младоста, во зрелата возраст и староста. Унапредување на социјалната комуникација. Оспособување на студентот за самостојно спортување и физичко вежбање, запознавање со законите на физичката култура и правилната исхрана. Стекнување знаења за структурата, правилата, принципите на тренажниот процес и специфичностите за избраната кинезиолошка активност									
11.	Содржина на предметната програма: А. Програм - основен редовен програм - кошарка, одбојка, ракомет, мал фудбал, аеробик, пилатес, стречинг, велосипедизам, ролање. Б. Програм - изборна настава (самофинансирање) - пливање, фитнес, тенис, лизгање на мраз, планинарење, скијање, логорување, самоодбрана, карате, цудо.									
12.	Методи на учење: Теоретска настава и практични вежби									
13.	Вкупен расположив фонд на време		30 часа							
14.	Распределба на расположивото време									
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава							
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари, тимска работа		30 часа					
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи							
		16.2	Самостојни задачи							
		16.3	Домашно учење							
17.	Начин на оценување			бодови						
	17.1	Тестови	мин.-макс.							

		Завршен испит	Усмен дел	бодови	МИН.-МАКС.
17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		Семинарска работа		МИН.-МАКС бодови
17.3	Активно учество		Теоретска настава Практична настава	бодови бодови	МИН.-МАКС.
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	за	до 59 бода		5 (пет) Ф
			од 60 до 68 бода		6 (шест) Е
			од 69 до 76 бода		7 (седум) Д
			од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц
			од 85 до 92 бода		9 (девет) Б
			од 93 до 100 бода		10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Студентот е должен редовно да ја посетува и да се залага во наставата за да стекне услов за добивање на потпис. Проверување на знаењата и вештините, нивото на моторните, функционалните и антропометриските карактеристики и теоретските знаења, се врши во текот на семестарот преку реализација на колоквиуми и на крајот на семестарот, односно годината со пријавување на испитот кога ќе започне сесијата за испити. Студентот треба да полага практично и теоретски-во зависност од изборот на активноста.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата		
22.	Литература				
		Задолжителна литература			
22.1	P.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Авторизирани предавања од предавачите			
	2.				